



PANTHEON® ACADEMY

## PANTHEON - Сметководство во финансии – Основи

Теми:

---

Финансии >> 4 школки часа

---

**Препорачано знаење:** Учесниците во работилницата треба да имаат предзнаење од основите на PANTHEON и основите на сметководството.

**Содржина:**

1.	Контен план, подесувања во контен план, прилагодување на системот
2.	Подесувања на автоматски книжење
3.	Автоматско и рачно книжење
4.	Рачно книжење
5.	Контрола на автоматски книжења
6.	Поставување на вид на документ во главната книга
7.	Примери во преглед на книжења



## 1. ПОГЛАВЈЕ |

### Контен план, подесувања во контен план, прилагодување на системот

---

- пример за внесување, исправка или бришење на ново konto со опис на поставките
- прилагодување на контниот план за информативни потреби
- увоз на контен план за д.о.о , спд , итн

## 2. ПОГЛАВЈЕ |

### Подесувања на автоматски книжење

---

- од модулот Материјално (излезни ф-ри,влезни ф-ри,раскнижување на стока),
- од модулот Финансии (амортизација,паритетни разлики,курсни разлики),
- од модулот Кадри (Пресметка на плата,патни налози),
- Подесувања на конта во шифрарник на видови на документи, иденти, степени на амортизација, видови на заработка, видови на работа итн.,
- поставувања за нови видови документи за книжење (книжење изводи...).

## 3. ПОГЛАВЈЕ |

### Автоматско и рачно книжење

---

- Примени и издадени фактури,
- Благајна,
- Патни налози,
- Раскнижување на стоки

## 4. ПОГЛАВЈЕ |

### Рачно книжење

---

- Отворена состојба,
- извештаи за банките,
- Налог

## 5. ПОГЛАВЈЕ |

### Контрола на автоматски книжења

---

- Неизрамнети налози,
- Контрола на автоматски книжења (некнижени документи,контрола на разлика мечу материјално и финансово),
- Контрола на ПОС заклучоци



## 6. ПОГЛАВЈЕ |

### Поставување на вид на документ во главната книга

---

- Преглед на пре-дефинирани типови документи,
- Поставување задолжително израмнување на записи во дневникот,
- подесувања за сметководствен внес на примени и издадени документи.

## 7. ПОГЛАВЈЕ |

Примери во преглед на книжења

### Примери во преглед на книжења

---

На практичен пример, ќе го разгледаме процесот на книговодство со документи или преку автоматско книжење (издадени и примени фактури, каси, патни налози, плати, итн.).